

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен весник на Република Македонија".

Бр. 41-6904/1
29 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3575.

Врз основа на член 36 став 5 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“, бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011 и 15/2013), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 29.10.2013 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ЛИЦА СО ИНВАЛИДНОСТ ЗА 2013/2014 ГОДИНА

1. Со оваа програма се уредуваат мерките, условите и начинот на бодување при вработување на инвалидни лица во 2013/2014 година.

I. Корисници

Корисници на оваа програма се невработени лица со инвалидност/лица со оштетен вид (слабовидни и слепи), лица со оштетен слух (наглуви и глуви), лица со пречки во гласот, говорот и јазикот, лица со телесна инвалидност (тешка и потешка телесна инвалидност), лице со пречки во менталниот развој (лесни и умерени пречки), лица со комбинирани пречки и инвалиди на трудот кои што немаат засновано работен однос и кои што поради степенот на инвалидност имаат специфични потреби во работењето и се работоспособни, врз основа на наод и мислење од надлежен стручен орган или комисија за оценка на работната способност на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија.

Вработените лица со инвалидност ќе бидат превземени во јавните и државните институции.

II. Мерки

Лицата со инвалидност кои ги исполнуваат условите од оваа програма ќе се вработуваат во Јавното претпријатие за стопанисување со шуми Македонски шуми согласно со Законот за работните односи. Потоа, лицата со инвалидност ќе се распоредат во државната администрација, јавните претпријатија и установи, агенции, фондови, единици на локалната самоуправа, правни лица кои вршат јавни овластувања, здравствени установи и образовни институции.

Распоредувањето ќе се реализира по претходно утврдени потреби од страна на институциите и според способностите и квалификациите на лицата со инвалидност утврдени со мислење на надлежна комисија.

III. Носители

Оваа програма ќе ја спроведува Јавното претпријатие за стопанисување со шуми Македонски шуми, во соработка со Генералниот секретаријат при Владата на Република Македонија, Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Агенцијата за администрација, центрите за социјална работа и Канцеларијата на претседателот на Владата на Република Македонија.

Јавното претпријатие за стопанисување со шуми Македонски шуми:

- ќе подготви измени и дополнувања на актот за внатрешна организација и систематизација за работни места;

- во соработка со другите носители на оваа програма ќе изготви јавен оглас за реализација на оваа програма. Во огласот ќе се објават работните на кои граѓаните на Република Македонија може да се пријават за да бидат корисници на оваа програма, како и условите и критериумите за аплицирање;

- ќе објави јавен оглас на својата веб страна, како и во пишани и електронски медиуми со примена на знаковен јазик и браево писмо. Периодот на траење на јавниот оглас ќе изнесува 30 дена.;

- постапката за вработување ќе ја спроведе согласно Законот за работните однос;

- заедно со останатите носители ќе иницира постапка за преземање на лицата вработени согласно оваа програма, од страна на другите институции, согласно Законот за државни службеници, Законот за јавни службеници и Законот за работните односи. Постапката за преземање ќе се спроведе по завршувањето на изборот на корисниците на оваа програма.

Министерството за труд и социјална политика:

- ќе обезбеди податоци за бројот на невработени лица со инвалидност, нивниот степен на инвалидност и вид на образование;

- ќе ги информира центрите за вработување и центрите за социјална работа за објавениот оглас, со цел за проследување на информацијата до невработените лица со инвалидност;

- ќе ги информира државните институции и од нив ќе побара да достават податоци за потребниот кадар, образовниот профил и за слободни работни места во институцијата;

- ќе иницира постапка за преземање на лицата вработени согласно оваа програма, од страна на органите на државната администрација, јавните претпријатија и установи, агенции, фондови, единици на локалната самоуправа, правни лица кои вршат јавни овластувања, здравствени установи и образовни институции.

Агенцијата за вработување:

- ќе доставува податоци од евиденцијата за лицата со инвалидност и доставува извештај за нивниот број, како и за видот и степенот на нивната инвалидност, вид и степен на образование како и возрасна структура на овие лица до Министерството за труд и социјална политика.

Услови и бодување

1. Бодувањето на граѓаните кои ќе аплицираат на оваа програма ќе се спроведе согласно следните услови:

- години на невработеност - 40 бода за лицата со инвалидност кои што најдолго се невработени, пропорционално помалку бодови за останатите согласно периодот на невработеност: личен

- приход на лицето со инвалидност – 30 бода за лице со инвалидност со 0 приходи, пропорционално помалку бодови за лица со инвалидност кое што има лични приходи

- приход на домаќинство – 20 бода за лице со инвалидност од домаќинство со 0 приходи, пропорционално помалку бодови и

- за лица со инвалидност од домаќинства во кои што има приходи и самохран родител, еднородителско семејство или домаќинство во коешто два или повеќе членови се лица со инвалидност-10 бода.

2. При оценка на критериумот приходи на домаќинство ќе се земе состојбата на приходи на 01.01.2013 година.

3. Социјалната парична помош, посебниот додаток, паричниот надомест за помош и нега од друго лице и додатокот за слепило/мобилност не се земаат како приход на кандидатот и членовите на домаќинството.

4. При изборот за вработување ќе се води сметка за принципот за еднаква и правична застапеност на заедниците во Република Македонија.

5. При изборот за вработување ќе се води сметка на застапеноста на видот и степенот на инвалидност според бројот на поднесените барања на овој оглас.

6. При распоредувањето на избраните кандидати ќе се има во предвид наодот и мислењето на Комисијата за определување на работи кои може да ги извршува инвалидното лице на соодветно работно место.

Условите предвидени со Програма по службена должност ќе ги проверуваат надлежните институции:

Министерството за труд и социјална политика, во соработка со Министерството за внатрешни работи Агенцијата за вработување, Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, Управата за јавни приходи и Управа за водење на матични книги. За спроведување на оваа програмата за вработување, министерот за труд и социјална политика ќе формира Координативно тело, составено од претставници на Министерството за труд и социјална политика, Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за финансии, Агенцијата за администрација и Канцеларијата на Претседателот на Владата на Република Македонија. Координативното тело ќе ја следи реализацијата на оваа програма и ќе доставува квартални извештаи за реализација на истата до Владата на Република Македонија.

IV. Извори на средства

Во 2013/2014 година се планира вработување на 300 лица со инвалидност, за што се обезбедени средства во Буџетот на Република Македонија за 2013/2014 година.

2. Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 41-7976/1
29 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

3576.

Врз основа на член 30, став 2 од Законот за иновационата дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2013 и 137/2013), Владата на Република Македонија на седницата одржана на 29 октомври 2013 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ФОНДОТ ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

1. За претседател на Управниот одбор на Фондот за иновации и технолошки развој се именува:

- Гоце Новачевски.

2. Ова решение влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Број 23-7890/2
29 октомври 2013 година
Скопје

Претседател на Владата
Република Македонија,
м-р **Никола Груевски**, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

3577.

Врз основа на член 54 став (3), од Законот за семенски и саден материјал за земјоделски растенија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 39/06, 89/08, 171/10, 53/11 и 69/13), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА КОЛИЧИНИТЕ, УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЧУВАЊЕ НА РЕФЕРЕНТНИТЕ ПРИМЕРОЦИ ОД ВИДОВИ И СОРТИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ РАСТЕНИЈА, КАКО И НАЧИНОТ НА РАБОТА НА ГЕН БАНКАТА

Член 1

Во Правилникот за количините, условите и начинот на чување на референтните примероци од видови и сорти на земјоделски растенија, како и начинот на работа на Ген банката („Службен весник на Република Македонија“ бр.144/11), во членот 2 по став (5) се додава нов став (6), кој гласи:

„(6) Ревитализација на Ген банка е преземање на оперативни мерки и активности за обновување на постојката или набавка на нова опрема, како и одржување и обновување на примероците во Ген банката.“

Член 2

Во член 6 во ставот (2) по зборот „примероци“ се додаваат зборовите: „како и за преземање на оперативни мерки и активности за ревитализација на Ген банката“.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр.18-273/5
22 октомври 2013 година
Скопје

Министер за земјоделство,
шумарство и водостопанство,
Љупчо Димовски, с.р.

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

3578.

Врз основа на член 109, став 3 од Уставот на Република Македонија и член 7, став 1 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 70/92), Уставниот суд на Република Македонија на седницата одржана на 1 ноември 2013 година, донесе

ОДЛУКА

1. За претседател на Уставниот суд на Република Македонија се избира Елена Гошева, судија на Уставниот суд на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Су. бр. 825/13
1 ноември 2013 година
Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Република
Македонија,
Елена Гошева, с.р.